

СЕ НАОЃАТЕ НА: [Дома](#) » [Вести](#) » ЗНМ се согласува со Европската комисија дека кај медиумите отсуствува политички плурализам



ЗНМ се согласува со Европската комисија дека кај медиумите отсуствува политички плурализам

10/11/2016 - 16:43

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) се согласува со **оценката** на Европската комисија дека состојбата со слободата на медиумите годинава во Македонија се влошува. Комисијата во извештајот за напредокот на Македонија за годинава, велат од ЗНМ, со право заклучува дека во најголем дел од македонските медиуми отсуствува политички плурализам и дека националните телевизии координирано ја поддржуваат владејачката партија.

„Констатираме дека најголем дел оценките на Комисијата во врска со насилството врз новинари, финансирањето на медиумите и состојбата во Македонската радио телевизија и медиумскиот регулатор, се совпаѓаат со ставовите на ЗНМ. Комисијата потврдува дека новинарите се изложени на секакви напади, додека властите не преземаат ништо да ги казнат насилниците, меѓу кои има и политичари. Јасно се истакнува дека физичките напади, незаконското прислушувањето и лошите работни услови на новинарите имаат за цел да поттикнат самоцензура“, стои во соопштението на ЗНМ.

Од ЗНМ потенцираат дека Европската комисија не бара да се озаконат владините кампањи, кои служат за вршење притисок врз медиумите, туку бара целосна транспарентност за досега потрошените пари за оваа намена. Во извештајот се инсистира на критериуми за објавување на бесплатните медиумски кампањи, за кои велат се од вистински јавен интерес.

Исто така, недвосмислено е потврдена загриженоста на ЗНМ во врска со уредувачката и финансиската независност на Македонската радио телевизија, за која сметаат дека се уште не може да обезбеди објективно и точно известување за различни ставови и мислења во јавноста.


„Комисијата ги цени заложбите на новинарските организации за медиумски реформи, но заклучува дека нема политичка посветеност за промоција на медиумски плурализам и независност. ЗНМ ги поддржува повиците на Европската Комисија за инклузивен дијалог со новинарската заедница со цел да се преземат драстични мерки за зајакнување на независноста и плурализмот во медиумите“, соопштува ЗНМ.

[t](#)
[f](#)
[G+](#)
[in](#)

2 0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА



АУДИО РЕТРОСПЕКТИВА

- 
Мегафон S01E01
 by Radio MOF [FOLLOW](#)
- 
High Fidelity - Episode 01
 by Radio MOF music [FOLLOW](#)
- 
Јас сум Цако/Jas sum ca...
 by Radio MOF [FOLLOW](#)

СЛУШАЈ РАДИО МОФ



ПОПУЛАРНО

- 
Американски турист го опишува хорор искуството на „Меџитлија“
- 
[Видео] Тензично и претесно на презентацијата на ДУП-от во Аеродром, одземен телефонот на Радио МОФ
- Отпад наместо вода во Дебарско езеро, општината осум години го решава проблемот**
- Денес се отвора Skopje Design Week 2016**
- Бесплатни часови по театар за возрасни во декември**

НОВО 3А ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

24/11/2016

„Младите можат“ повикуваат на Ораторска вечер

24/11/2016

Отворена изложбата – римејк
 Нефитизациони телевизии во 60

24/11/2016

0

„Младите можат“ повикуваат на Ораторска вечер

24/11/2016

0

Отворена изложбата – римејк „Нефигуративни тенденции во 60-тите“

24/11/2016

0

[Галерија] „Хакираните“ билборди од 80-тите

24/11/2016

0

Апликација овозможува корисникот сосема да го избрише своето постоење на интернет

24/11/2016

0

Бесплатни и отворени учебници – чекор до подобро образование или повреда на авторски права?

24/11/2016

0

[Видео] Првата епизода од документарниот серијал на Кадар, „Видеоскоп“ – „Лош сигнал“.

„нефигуративни тенденции во 60-тите“

24/11/2016

[Галерија] „Хакираните“ билборди од 80-тите

24/11/2016

Апликација овозможува корисникот сосема да го избрише своето постоење на интернет

24/11/2016

Бесплатни и отворени учебници – чекор до подобро образование или повреда на авторски права?

РЕКЛАМИ

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

РАДИО МОФ НА TWITTER

РАДИО МОФ НА FLICKR

Радио МОФ
14,998 likes

Liked Share

You and 40 other friends like this


Радио МОФ shared a link.
27 mins

Tweets by @RadioMOF



Радио МОФ
@RadioMOF

Апликација овозможува корисникот сосема да го избрише своето постоење на интернет
fb.me/13ujWWL2k



Апликација овозможува корисникот сосе...
Шведските програмери Виле Далбо и Линус...

[Embed](#) [View on Twitter](#)